

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 96 Год. LXII

Четврток, 7 септември 2006

Цена на овој број е 100 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1471. Решение за распишување на предвремени избори за градоначалник на општината Сарај.....	1	1477. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	3
1472. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2	1478. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	3
1473. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2	1479. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	3
1474. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2	1480. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	3
1475. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец август 2006 година.....	3
1476. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2	Огласен дел.....	1-12

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1471.

Врз основа на членот 12 став (1), а во врска со членот 158 став (1) од Изборниот законик (“Службен весник на Република Македонија” број 40/2006), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 7 септември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА САРАЈ

I

Се распишуваат предвремени избори за градоначалник на општината Сарај.

II

Изборите ќе се одржат на 19 ноември 2006 година.

III

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на Република Македонија”.

IV

Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија и општинската изборна комисија.

V

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-3180/1
7 септември 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1471.**

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Евита Иванова, родена на ден 30.07.1971 година во Охрид со ЕМБГ 3007971455026.

2. Дозволата за работење на брокер на Евита Иванова се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Евита Иванова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-972/4
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1472.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Катерина Јордановска, родена на ден 30.06.1981 година во Скопје со ЕМБГ 3006981455044.

2. Дозволата за работење на брокер на Катерина Јордановска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Катерина Јордановска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-969/4
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1473.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Миа Зографска, родена на ден 02.08.1976 година во Скопје со ЕМБГ 0208976455185.

2. Дозволата за работење на брокер на Миа Зографска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Миа Зографска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-970/4
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1474.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Борис Волкан, роден на ден 15.07.1974 година во Охрид со ЕМБГ 1507974430003.

2. Дозволата за работење на брокер на Борис Волкан се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Борис Волкан престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-967/4
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1475.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Кирил Лактински, роден на ден 13.06.1974 година во Скопје со ЕМБГ 1306974450203.

2. Дозволата за работење на брокер на Кирил Лактински се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Кирил Лактински престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-968/4
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1476.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Маргица Миова, родена на ден 16.07.1974 година во Велес со ЕМБГ 1607974485007.

2. Дозволата за работење на брокер на Маргица Миова се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Маргица Миова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-973/4 Комисија за хартии од вредност
26 јуни 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1477.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Илчо Лазарески, роден на ден 22.05.1973 година во Скопје со ЕМБГ 2205973450172.

2. Дозволата за работење на брокер на Илчо Лазарески се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Илчо Лазарески престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-974/4 Комисија за хартии од вредност
26 јуни 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1478.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Елена Јаковска Петровска, родена на ден 06.12.1970 година во Скопје со ЕМБГ 0612970455014.

2. Дозволата за работење на брокер на Елена Јаковска Петровска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Елена Јаковска Петровска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-975/4 Комисија за хартии од вредност
26 јуни 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1479.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Иван Штеријев, роден на ден 22.12.1970 година во Скопје со ЕМБГ 2212970450046.

2. Дозволата за работење на брокер на Иван Штеријев се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Иван Штеријев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-966/4 Комисија за хартии од вредност
26 јуни 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1480.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Ана Бунтеска Филевски, родена на ден 23.01.1972 година во Скопје со ЕМБГ 2301972455110.

2. Дозволата за работење на брокер на Ана Бунтеска Филевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Ана Бунтеска Филевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-971/4 Комисија за хартии од вредност
26 јуни 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец август 2006 година, во однос на месец јули 2006 година, е пониска за 0,4%.

2. Исплатата на платите за месец август 2006 година, во однос на месец јули 2006 година, работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



1. База на прописи на целата важечка законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 прописи, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:

- а) за над десет претплатнички акаунти.....**4.880,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти.....**6.588,00** денари по акаунт;
- в) од еден до пет претплатнички акаунти.....**8.540,00** денари по акаунт.

- За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:

- а) за над десет претплатнички акаунти.....**9.760,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти.....**10.980,00** денари по акаунт;
- в) од еден до пет претплатнички акаунти.....**12.200,00** денари по акаунт.

- За период од 1 месец - 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.

2. CD-ROM изданија

1) Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година.....**4000,00** денари

2) Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година.....**1000,00** денари

3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двоесечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување по азбучен и предметен регистар на законската и подзаконската регулатива. При секое ажурирање претплатниците добиваатgratis додатоци на збирка актуелни прописи.

Секој нов претплатник со основната вложка добива и **gratis** класер-кутија.

Цена.....**3.700,00** денари.

Цените се со пресметан ДДВ.

П О Р А Ч К А БР. 96

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број:

1. Во _____ акаунти;
2. Комплет во _____ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____ и 2005 _____ примероци);
3. Во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаме по пошта.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Моб. _____

Потпис на порачателот _____

Во _____, _____ 2006 година.

(М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006096